

Службен весник

на Република Македонија

Број 10

22 јануари 2016, петок

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
357. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	2	366. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	4
358. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	2	367. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	4
359. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	2	368. Годишна наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло во 2016 година	4
360. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	3	369. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	19
361. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	3	370. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“	19
362. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	3	371. Тарифник за надоместоци за извршени услуги на корисник на Технолошка индустриска развојна зона ..	20
363. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	3		
364. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	3		
365. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	4		

	Стр.		Стр.
372. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“	21	375. Одлука за укинување на Правилник за арбитражна постапка при Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет	28
373. Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Скопје 1“	22	376. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен	28
374. Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Скопје 2“	25	Огласен дел.....	1-36

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

357.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 23.12.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гнилеш, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гнилеш, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Гнилеш.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-19575/1
23 декември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

358.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 23.12.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Моловиште, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Моловиште, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Моловиште.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-19576/1
23 декември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

359.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 23.12.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Свето Тодори, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Свето Тодори, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Свето Тодори.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-19577/1
23 декември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

360.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 23.12.2015 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Варош која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Варош, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Варош.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-19578/1
23 декември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

361.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 24.12.2015 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гермијан која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гермијан, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Гермијан.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-19643/1
24 декември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

362.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 24.12.2015 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стрежево која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стрежево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Стрежево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-19644/1
24 декември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

363.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 24.12.2015 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Водно која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Водно, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Долно Водно.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-19645/1
24 декември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

364.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 29.12.2015 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ротино, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ротино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ротино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-19993/1
29 декември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

365.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 29.12.2015 година се става во примена база на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Облаково, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Облаково, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Облаково.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-19994/1
29 декември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

366.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 29.12.2015 година се става во примена база на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мојно, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мојно, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Мојно.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-19995/1
29 декември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

367.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 29.12.2015 година се става во примена база на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лопатица, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лопатица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лопатица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-19996/1
29 декември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

368.

Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ГОДИШНА НАРЕДБА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИ ИЛИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ВО 2016 ГОДИНА

Член 1
Општа одредба

Со оваа наредба се определуваат ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло кои треба да се извршат во 2016 година.

Член 2

Мониторинг на резидуи и недозволените супстанции

(1) Мониторингот над одгледувањето на животните и примарното производство на храна од животинско потекло се врши заради откривање на присуство на резидуи од ветеринарно медицински препарати и контаминенти и недозволените супстанции во живи животни и храна од животинско потекло, нивните производи и суровини, и суровини и храната за животни како и нивната животна средина, за заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за несметан промет со производи од животинско потекло.

(2) Мониторингот се спроведува на: фарми, клаоници, млекарници, објекти за одгледување на животни и преработка на производи и храна од животинско потекло и други оператори со храна од животинско потекло.

(3) Мониторингот на резидуи, контаминенти и недозволените супстанции се спроведува согласно Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволените супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволените супстанции (*) и согласно Националната мониторинг програма за контрола на резидуи од ветеринарно медицински препарати и контаминенти во живи животни и храна од животинско потекло за 2016 година.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2016 година.

(5) Освен мониторингот на резидуи, контаминенти и недозволените супстанции од став (3) на овој член, операторите со храна треба да обезбедат и контрола на резидуи врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одреден вид/категија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

Член 3

Мониторинг на афлатоксин во млеко

(1) Операторите со млеко треба да спроведуваат постапки со кои ќе се обезбеди исполнување на барањата за максималните нивоа на микотоксини од Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти (*) Прилог дел 2 точка 2.1.13 (афлатоксин М 1) со лабораториско испитување, кои треба да вклучуваат и лабораториско испитување при прием на сирово млеко и млеко во објектите за преработка на млеко.

(2) Лабораториското испитување од став (1) на овој член треба да се врши со метод на репрезентативна мостра под надзор на официјален ветеринар при што во периодот од 1 декември до 30 април испитувањето треба да се врши еднаш во две недели, а во периодот од 1 мај до 30 ноември лабораториското испитување треба да се врши еднаш месечно.

Член 4

Мониторинг на присуство на *Listeria Monocytogenes*

(1) Операторите со храна од животинско потекло треба да востановат процедура за испитување на репрезентативен примерок од најмалку една мостра по група на производи (по тип на производство-третман и тип на сировина), на готов производ и брисеви од работната средина еднаш месечно со цел исполнување на посебните барања за безбедност на храната на *Listeria monocytogenes* по однос на микробиолошките критериуми согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*).

(2) Земањето на мостри за лабораториското испитување од став (1) на овој член треба да се врши под надзор на официјален ветеринар.

Член 5

Мониторинг на зоонози и причинителите на зоонози

(1) Мониторингот на зоонози и причинителите на зоонози се врши заради идентификување и карактеризирање на опасностите, процена на изложеноста и утврдување на ризикот поврзан со зоонози и причинителите на зоонози, со цел заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за несметан промет со производи од животинско потекло.

(2) Мониторингот на зоонози и причинителите на зоонози се врши во сите фази на ланецот на производство на храна, а особено на ниво на примарно производство, вклучително и производство на храна за животни.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2016 година.

(4) Освен мониторингот на зоонози и причинителите на зоонози од став (1) на овој член кој се спроведува согласно оваа наредба, операторите со храна треба да обезбедат и контрола на зоонозите и причинителите на зоонози врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одредени вид/категија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

(5) Операторите кои произведуваат храна за животни треба да земаат и да доставуваат мостри за вршење на бактериолошка анализа во лабораторија од сите суровини од животинско потекло кои се користат за производство на храна за животни, пред приготвувањето на храна за животни, а еднаш месечно и репрезентативна мостра од сите готови крмни смеси.

(6) Заради утврдување на сите видови салмонели потребно е во резултатите од лабораторискиот наодот да се наведат сите серотипови утврдени со лабораториското испитување.

Член 6

Мониторинг на квалитетот на храната од животинско потекло

(1) Мониторингот на квалитетот на храната од животинско потекло се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за квалитет на храната од животинско потекло од страна на операторите со храна од животинско потекло.

(2) Мониторингот се врши во сите фази на ланецот на производство и промет на храната.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2016 година.

Член 7

Мониторинг на безбедност, хигиенска исправност и квалитет на храната за животни и други производи за исхрана на животните

(1) Мониторингот на безбедност, хигиенска исправност и квалитет на храната за животни се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за безбедност, хигиенска исправност и квалитет на храната за животни и другите производи за исхраната на животните.

(2) Мониторингот на безбедност, хигиенска исправност и квалитет на храната за животни се врши во сите фази на ланецот на производство и промет на храната за животни.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2016 година.

(4) Освен мониторинг на безбедност, хигиенска исправност и квалитет на храната за животни и други производи за исхрана на животните од став (1) на овој член, операторите со храна за животни треба да обезбедат контрола и мониторинг на безбедност, хигиенска исправност и квалитетот на храната за животни врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одреден вид/категија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

(5) Операторите кои произведуваат храна за животни треба да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од сите суровини кои се користат за производство на храна за животни, пред приготвувањето на храна за животни, а еднаш месечно и репрезентативна мостра од сите готови крмни смеси за утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност од аспект на микробиолошките критериуми и присуство на контаминанти и непожелни супстанции врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одреден вид/категија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

(6) Операторите кои увезуваат храна за животни треба да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од сите суровини и крмни смеси кои ги увезуваат за утврдување на исполнување на барањата за безбедност од аспект на микробиолошки критериуми и присуство на контаминанти и непожелни супстанции врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одреден вид/категија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

(7) Операторите од став (6) на овој член земањето на мостри го вршат врз основа на изготвен план кој содржи лабораториско испитување на секои први пет увезени пратки на храна за животни од еден производител, односно тип на храна за животни со опфат на сите релевантни ризици за безбедност (микробиолошко, хемиско, биолошко токсини (афлатоксин), контаминанти (олово), месно косено брашно) во зависност од сировините и готовата храна за животни, односно типот на крмната смеска која се увезува и последователен интервал на испитување на следните пратки во периоди не подолги од три месеци.

Член 8

Контрола на микробиолошки критериумите за сирово млеко

Сите оператори со храна (примарни производители на млеко и објекти за преработка на млеко) кои ставаат во промет млеко за исхрана на луѓето треба да вршат испитување на сировото млеко во согласност со критериумите за соматски клетки и број на микроорганизми на ниво на одгледувалиште најмалку еднаш, односно два пати месечно согласно Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи (*4).

Член 9

Контрола на операторите со храна кои произведуваат млеко

Агенцијата за храна и ветеринарство еднаш годишно во секое одгледувалиште за производство на млеко зема мостри на млеко за утврдување на исполнување на условите за производство на сирово млеко согласно Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи(*4) во однос на:

- вкупниот број на микроорганизми;
- бројот на соматски клетки;
- хемиски состав и
- присуство на антибиотици, резидуи и недозволените супстанции.

Член 10

Микробиолошките критериуми за храната

(1) Заради спроведување на лабораториските испитувања на храната од животинско потекло во однос на усогласеноста со микробиолошките критериуми утврдени во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*3) операторите со храна од животинско потекло треба да воспостават соодветни планови за земање на мостри за испитувања на вредностите на определените микробиолошки критериуми, и спроведување на анализи и имплементирање на корективни активности.

(2) Планот за земање на мостри за одреден вид/категија на објект треба да содржи најмалку број на мостри и временски интервал на кој се земаат истите. Планот за земањето мостри е даден во Прилог кој е составен дел на оваа наредба.

(3) Кога резултатите од извршените испитувања се незадоволителни, операторите со храна треба да презема мерки согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*3) и други активности неопходни за заштита на здравјето на потрошувачите.

(4) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари зема мостри за утврдување на исполнување на микробиолошките критериуми и верификување на критериумите за безбедноста на храната и критериумите за хигиената на процесот согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на

микробиолошките критериуми за храната (*) врз основа на анализа на ризик односно фреквенција дадена во Прилогот на оваа наредба, или при сомнеж дека храната не е безбедна.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториското испитување од став (4) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2016 година.

Член 11

Контрола на штетници

Заради заштита на здравјето на луѓето, заштита на животната средина и здравствена заштита на животните, операторите со храна од животинско потекло треба да воспостават соодветни програми за контрола на штетници, согласно технолошките карактеристики на процесот на производство на операторот. Дератизацијата треба да се спроведе од операторот со храна односно правни лица кои се одобрени за вршење на таа дејност согласно прописите од областа на здравството и ветеринарното здравство.

Член 12

Мониторинг на резидуи и недозволените супстанции, мониторинг на хигиенската исправност и квалитет на храната од животинско потекло и храната за животни и микробиолошки критериуми при увоз на производи од животинско потекло и храната за животни

(1) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на граничен премин зема мостри од храна од животинско потекло, производи од животинско потекло и храната за животни кои се увезуваат во Република Македонија со цел вршење на мониторинг заради откривање на присуство на резидуи и недозволените супстанции кај живи животни, нивните производи и сировини со цел заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за несметан промет со производи од животинско потекло.

(2) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на граничен премин зема мостри на храна од животинско потекло и храната за животни кои се увезуваат во Република Македонија со цел вршење на мониторинг на хигиенската исправност и квалитет на храната од животинско потекло и храната за животни заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за хигиенска исправност и квалитет на храната од животинско потекло и храната за животни.

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на граничен премин зема мостри на храната од животинско потекло и храната за животни која се увезува во Република Македонија заради утврдување на исполнувањето на условите на микробиолошките критериуми и верификување на критериумите за безбедноста на храната и критериумите за хигиената на процесот согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*) и прописите за безбедност на храна за животни.

(4) Испитувања од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се на товар на Агенцијата за храна и ветеринарство, а средствата за надоместување на трошоците се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2016 година.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри при задолжителното лабораториско испитување на следните десет пратки со производи од животинско потекло и храната за животни, во случај кога производите од животинско потекло и храната за животни не ги исполнуваат условите утврдени со прописите од областа на ветеринарното здравство и безбедност на храната се на товар на увозникот на производите.

(6) Во случај на добиен позитивен наод од лабораториските испитувања на производи од животинско потекло и храна за животни кога земањето мостри од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се спроведени при постоење на сомнеж, трошоците за земањето мостри се на товар на увозникот на производите.

(7) Спроведувањето на мерките од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се врши согласно одредбите од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*5).

(8) Освен мониторингот на безбедноста, хигиенската исправност и квалитетот на храната од животинско потекло од став (1) на овој член, операторите со храна треба да обезбедат контрола и мониторинг на безбедноста, хигиенската исправност и квалитет на храната од животинско потекло врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одреден вид/категија на објект, потеклото на сировината и производниот процес.

(9) Операторите кои увезуваат храна треба да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од сите видови на храна кои ги увезуваат заради утврдување на исполнување на барањата за безбедност од аспект на микробиолошките критериуми и присуство на контаминенти и непожелни супстанции врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одреден вид/категија на објект, потеклото на сировината и производниот процес.

(10) Операторите од став (9) на овој член земањето на мостри го вршат на основа на изготвен план кој содржи лабораториско испитување на секои први пет увезени пратки на храна од животинско потекло од еден производител односно тип на храна со опфат на сите релевантни ризици по безбедност (микробиолошко, хемиско, биолошко токсини и контаминенти) во зависност од видот и типот на храна од животинско потекло и последователен интервал на испитување на следните пратки во периоди не подолги од три месеци.

Член 13

Влегување во сила

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.12-405/1
20 јануари 2016 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

Прилог

План за земање мостри

План за земање мостри во кланици и објекти кои расекуваат месо

Фреквенцијата на земање на мостри од страна на операторот во кланица и објект за расекување треба да се одвива според следното:

Земање на мостри во кланици кои произведуваат црвено месо. Специфични видови на животни за земање на мостри се говеда, овци, кози и свињи.	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Земањето на мостри за овој критериум се применуваат за време на работа на објектот во текот на производниот процес според следната фреквенција. За производство со обем од 2.000 говеда, 20.000 свињи и овци/кози на годишно ниво, или повеќе од 40 говеда или 400 свињи, овци/кози неделно: фреквенција на земање на мостри за <u>салмонела</u> е 5 трупови еднаш неделно, 30 последователни недели за сите видови одделно (30 x 5 = 150 мостри / видови). После 30 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри може да се намали на 5 трупови еднаш на секои 2 недели; фреквенцијата на земање на мостри за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u> е 5 мостри еднаш неделно, 6 последователни недели (6 x 5 = 30 мостри / видови). После 6 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на мострирање може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели. Денот во неделата за вршење на земање на мостри треба да се менува. Бидејќи за мал број заклани животни од специфицираните видови, неделното земање на мостри не е применливо, мострирањето треба да се изврши според следните фреквенции: За производство со обем помеѓу 20 и 40 говеда, помеѓу 100 и 400 свињи и овци/кози неделно фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 трупови еднаш на секои 4 недели, како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u>. За производство со обем помеѓу 5 и 20 говеда, помеѓу 50 и 100 свињи и овци/кози неделно, фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 трупови еднаш на секои 8 недели, како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u>. За производство со обем помал од 10 говеда, 50 свињи и овци/кози неделно фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 трупови еднаш на секои 13 недели, како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u>. Во случај кога дневното колење е помало од 5 животни, мостри се земаат последователно и од следното колење за постигнување на потребните 5 мостри.
--	--

Земање на мостри во објектите кои вршат расекување на црвено месо. Специфични видови на животни за земање на мостри се говеда, овци, кози и свињи.	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА Земањето на мостри за овој критериум се применува за свежо месо од цицачи во парчиња за утврдување на присуство на <u>Salmonella</u>, <u>Campylobacter spp.</u>, <u>Yersinia enterocolitica</u>. Се применува за месо пласирано на пазарот за време на неговиот рок на траење. Планот за земање мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 30.000 кг/неделно - еднаш неделно. Производство помеѓу 10.000 и 30.000 кг/неделно - еднаш на две недели. Производство помеѓу 5.000 и 10.000 кг/неделно - еднаш месечно. Производство под 5.000 кг/неделно - еднаш на два месеца.
Земање на мостри во кланици кои произведуваат месо од живина.	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Земањето на мостри за овој критериум се применуваат за време на работа на објектот во текот на производниот процес според следната фреквенција: За производство со обем над 500,000 птици на годишно ниво или повеќе од 10,000 неделно: фреквенцијата на земање на мостри за <u>салмонела</u> е 5 мостри еднаш неделно, 30 последователни недели (30 x 5 = 150 мостри / видови). После 30 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри може да се намали на 5 трупови еднаш на секои 2 недели; фреквенција на земање на мостри за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u> е 5 мостри еднаш неделно, 6 последователни недели (6 x 5 = 30 примероци / видови). После 6 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели. Денот во неделата за вршење на мострирање треба да се менува. Бидејќи за мал број заклани животни неделното земање на мостри не е применливо, земањето на мостри треба да се изврши според следните фреквенции: За производство со обем помеѓу 3 000 и 10 000 птици/неделно, фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 4 недели, како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u>. За производство со обем помал од 3 000 птици/неделно, фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 трупови еднаш на секои 8 недели, како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u>.
Земање на мостри во објекти кои расекуваат месо од живина.	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА Земањето на мостри за овој критериум се применува за свежо месо од цицачи во парчиња за утврдување на присуство на <u>Salmonella</u>, <u>Campylobacter spp.</u>, <u>Yersinia enterocolitica</u>. Се применува за месо пласирано на пазарот за време на неговиот рок на траење. Земањето на мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 10 000 кг/неделно - еднаш неделно. Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш на две недели. Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш месечно.

План за земање мостри од мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо

Земање на мостри во објекти за производство на мелено месо, подготовки од месо и обескоскено месо	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА Операторите со храна во објектите за производство на мелено месо, месни подготовки и обескоскено месо земаат мостри од една серија на мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо за утврдување на критериумите за безбедност на храна, според даденото во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Земањето на мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 30 000 кг/неделно - еднаш неделно; Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кг/неделно - еднаш на две недели; Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш месечно, Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш на два месеца. Сите објекти кои произведуваат продукти наменети да се консумираат сурови или недоволно термички третирани (тартар бифтек), без оглед на количината на производство треба да извршат неделно тестирање. ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Операторите со храна во објектите за производство на мелено месо, месни подготовки и обескоскено месо земаат мостри од опремата за производство во контакт со производите за утврдување на критериумите за хигиена на процес, односно присуство на <u>број на аеробни колонии, E coli и коагулаза позитивни стафилококи</u> Земањето на мостри за овој критериум се применуваат за време на работа на објектот во текот на производниот процес според следната фреквенција: Производство над 30 000 кг/неделно - еднаш неделно; Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кг/неделно - еднаш на две недели; Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш месечно, Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш на два месеца.
---	---

Во случај кога фреквенцијата на земањето мостри од мелено месо и подготовки од месо е еднаш неделно фреквенцијата на земањето мостри од мелено месо и подготовки од месо за анализи за E. coli и за бројот на аеробните колонии може да се намали на петнаесет дена ако се добијат задоволителни резултати за шест последователни недели.

Кога се земаат мостри за испитување на Salmonella од мелено месо, подготовки од месо, фреквенцијата може да се намали на петнаесет дена ако се добијат задоволителни резултати во 30 последователни недели.

План за земање мостри во објекти кои произведуваат производи од месо

Земање на мостри во објекти за производство на производи од месо	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА Операторите со храна во објектите за производство на производи од месо земаат мостри од една серија на производи од месо за утврдување на критериумите за безбедност на храна, соодветно според Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 30 000 кг/неделно - еднаш неделно. Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кг/неделно - еднаш на две недели. Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш месечно. Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш на два месеца. Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи. ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Операторите со храна во објектите за производи од месо земаат мостри од опремата за производство во контакт со производите за утврдување на критериумите за хигиена на процес соодветно според Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно: Производство над 30 000 кг/неделно - еднаш неделно. Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кг/неделно - еднаш на две недели. Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш месечно. Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш на два месеца. Напомена: Земањето на мостри се врши по производствена линија.
--	---

План за земање мостри во објекти за обработка на млеко и производство на производи од млеко

Земање на мостри во објекти за обработка на млеко и производство на производи од млеко	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА Операторите со храна во објектите за обработка на млеко и производство на производи од млеко земаат мостри од една серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната: Обработка над 500 000 литри млеко/неделно - еднаш неделно. Обработка помеѓу 100 000 и 500 000 литри млеко /неделно - еднаш на две недели. Обработка помеѓу 50 000 и 100 000 литри млеко /неделно - еднаш месечно. Обработка помеѓу 10 000 и 50 000 литри млеко /неделно - еднаш на два месеци. Обработка под 10 000 литри млеко /неделно - еднаш на четири месеца. Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.
--	--

	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Операторите со храна во објектите за обработка на млеко и производство на производи од млеко земаат мостри од опремата за производство која доаѓа во контакт со производите за утврдување на критериумите за хигиена на процес, соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно: Обработка над 500 000 литри млеко/неделно - еднаш неделно. Обработка помеѓу 100 000 и 500 000 литри млеко /неделно - еднаш на две недели. Обработка помеѓу 50 000 и 100 000 литри млеко /неделно - еднаш месечно. Обработка помеѓу 10 000 и 50 000 литри млеко /неделно - еднаш на два месеци. Обработка под 10 000 литри млеко /неделно - еднаш на четири месеца.
--	---

План за земање мостри во објекти за обработка и препакување на риба

Земање на мостри во објекти за обработка и препакување на риба	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА Операторите со храна во објектите за обработка и препакување на риба земаат мостри од една серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната: Обработка над 30.000 кг/неделно - еднаш месечно. Обработка помеѓу 10.000 и 30.000 кг /неделно - еднаш на два месеца. Обработка помеѓу 5.000 и 10.000 кг /неделно - еднаш на три месеца. Обработка помеѓу 3.000 и 5.000 кг /неделно - еднаш на четири месеци. Обработка под 3.000 кг /неделно - еднаш на шест месеца. Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи. ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Операторите со храна во објектите за обработка и препакување на риба земаат мостри од една серија на производи за утврдување на критериумите за хигиена на процес соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно: Обработка над 30.000 кг/неделно - еднаш месечно. Обработка помеѓу 10.000 и 30.000 кг /неделно - еднаш на два месеца. Обработка помеѓу 5.000 и 10.000 кг /неделно- еднаш на три месеца. Обработка помеѓу 3.000 и 5.000 кг /неделно - еднаш на четири месеци. Обработка под 3.000 кг /неделно еднаш на шест месеца. Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.
--	---

План за земање мостри во објекти кои произведуваат мед и производи од мед

Земање на мостри во објекти за собирање и пакување на мед и производи на база на мед	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
	Операторите со храна во објектите за собирање и пакување на мед и производи на база на мед земаат мостри од една збирна серија на мед за утврдување на критериумите за безбедност на храна, согласно според Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната . Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната: - Производство над 100.000 кг/годишно - еднаш месечно. - Производство помеѓу 50.000 и 100.000 кг/годишно - еднаш на три месеца. - Производство под 50.000 кг/годишно - еднаш на шест месеца.
	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Операторите со храна во објектите за собирање и пакување на мед и производи на база на мед земаат мостри од една збирна серија на мед за утврдување на критериумите за хигиена на процес, согласно според Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната . Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно: - Производство над 100.000 кг/годишно - еднаш месечно. - Производство помеѓу 50.000 и 100.000 кг/годишно - еднаш на три месеца. - Производство под 50.000 кг/годишно - еднаш на шест месеца.

План за земање мостри во живинарски фарми кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе

Операторите со храна во живинарските фарми кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе земаат мостри за утврдување на критериумите за безбедност на храна, односно присуство на Salmonella и Listeria monocytogenes.

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од бројот на несилките во фармата и е следната:

- За фарми со над 100.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш месечно;
- За фарма од 50.000-100.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на два месеца.
- За фарма од 20.000-50.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на три месеца.
- За фарма од 5.000-20.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на четири месеца;
- За фарма од 1.000 до 5.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на шест месеца;
- За фарма под 1000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе се потребно е земање на мостри еднаш годишно.

План за земање мостри во објекти и оператори со храна кои произведуваат производи од јајца

- За објекти кои произведуваат до 500 kg производи од јајца /неделно се препорачува едно испитување годишно по производствена линија.
- За објекти кои произведуваат до 2 000 kg производи од јајца /неделно се препорачуваат 2 до 3 испитувања годишно по производствена линија.
- За објекти кои произведуваат над 2 000 kg производи од јајца /неделно се препорачуваат над 3 испитувања годишно по производствена линија.

Земање на мостри од страна на објекти и оператори со храна кои произведуваат производи од јајца	ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА Операторите со храна во објектите кои произведуваат производи од јајца земаат мостри од една збирна серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 10.000 кг/неделно еднаш месечно. Производство помеѓу 5.000 и 10.000 кг/неделно - еднаш на два месеца. Производство помеѓу 3.000 и 5.000 кг/неделно - еднаш на три месеца. Производство помеѓу 1.000 и 3.000 кг/неделно - еднаш на четири месеца. Производство под 1.000 кг/неделно - еднаш на шест месеца. ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС Операторите со храна во објектите кои произведуваат производи од јајца земаат мостри од една збирна серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната. Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно: Производство над 10.000 кг/неделно - еднаш месечно. Производство помеѓу 5.000 и 10.000 кг/неделно - еднаш на два месеца. Производство помеѓу 3.000 и 5.000 кг/неделно - еднаш на три месеца. Производство помеѓу 1.000 и 3.000 кг/неделно - еднаш на четири месеца. Производство под 1.000 кг/неделно - еднаш на шест месеца.
---	---

(*1) Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволени супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволени супстанции е усогласен со Директивата 96/23/EЗ на Советот од 29 април 1996 за мерки за следење на определени супстанции и резидуи од нив кај живи животни и производи од животинско потекло и за укинување на Директивите 85/358/EEЗ и 86/469/EEЗ и Одлуките 89/187/EEЗ и 91/664/EEЗ, (CELEX број 31996L0023) надополнета со:

- Регулатива на Советот (ЕЗ) Бр. 806/2003 од 14 април 2003,
- Регулатива (ЕЗ) Бр. 882/2004 на Европскиот парламент и Советот од 29 април 2004,
- Директива на советот 2006/104/EЗ од 20 ноември 2006 и
- Регулатива (ЕЗ) Бр. 596/2009 на Европскиот парламент и советот од 18 јуни 2009;

Директива 96/22/EЗ на советот од 29 април 1996 година за забрана на употребата на одредени супстанции кои имаат хормонално или тиростатско дејство и на β -агонисти во сточарството и со која се укинуваат директивите 81/602/EEЗ, 88/146/EEЗ и 88/299/EEЗ, (CELEX број 31996L0022) надополнета со :

- Директива 2003/74/EЗ на Европскиот парламент и Советот од 22 септември 2003 и
- Директива 2008/97/EЗ на Европскиот парламент и советот од 19 ноември 2008;

Одлука на Комисијата од 23 февруари 1998 година за утврдување детални правила за официјално земање мостри со цел контрола на одредени супстанции и нивни резидуи кај живи животни и животински производи производи (Текст со ЕЕА важност) (98/179/EЗ), (CELEX број 31998D0179) и

Одлука на Комисијата од 27 октомври 1997 година со која се утврдуваат нивоата и честотите на земање мостри предвидени со Директива 96/23/EЗ на Советот за следење на одредени супстанции и резидуи од нив во одредени животински производи (Текст со ЕЕА важност) (97/747/EЗ), (CELEX број 31997D0747).

(*2) Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 на Комисијата од 19 декември 2006 година за утврдување на максималните нивоа на одредени загадувачи во прехранбените производи (CELEX број 32006R1881).

(*3) Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната е усогласен со Регулативата на комисијата број 2073 од 15 ноември 2005 година за микробиолошките критериуми за храна (CELEX број 32005R2073).

(*4) Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот Парламент и Советот од 29 април 2004 за утврдување на посебни хигиенски барања за храна од животинско потекло (Службен весник на Европската унија L 139 од 30 април 2004 година), (CELEX број 32004R0853).

(*⁵) Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно- здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Одлука на Комисијата од 30 април 2010 година бр.2010/266/EУ за амандманирање на Одлуките 92/260/EEЗ, 93/195/EEЗ, 93/197/EEЗ и 2004/211/EЗ за увоз на регистрирани коњи од одделни делови на Кина и за усвојување на деноминации за одредени трети земји (32010D0266); Одлука на Комисијата бр. 2010/333/EУ од 14 јуни 2010 година за амандманирање на Одлуката 2004/211/EЗ за додавање на Бахраин и Бразил во листата на трети земји и нивни делови од кои внес во Европската Унија на живи еквиди и семе, јајце-клетки и ембриони од видот еквиди е дозволен (32010D0333); Регулатива на Комисијата од 22 април 2010 година бр. 332/2010/EУ за амандманирање на Прилог 1 на Регулативата бр. 798/2008/EЗ за додавање на Израел во листата на трети земји, територии, зони или делови (32010R0332); Регулатива на Комисијата бр. 346/2010/EЗ од 15 април 2010 година за амандманирање на Регулативата (ЕЗ) бр. 1251/2008 за ставање во промет и услови за увоз на пратки со животни од аквакултура во Земјите членки или нивни делови со национални мерки одобрени со Одлуката 2010/221/EУ (32010R0346); Коригенда на Регулатива бр. 215/2010/EУ од 5 март 2010 година за амандманирање на Анекс 1 од Регулативата бр. 798/2008/EЗ за утврдување на листа на трети земји, територии, зони или делови од кои живина и производи од живина можат да се увезат во и транзитираат низ Заедницата и услови за ветеринарно здравствени сертификати за истите (32010R0215); Регулатива (ЕЗ) бр. 282/2004 на Комисијата од 18 февруари 2004 година за воведување на документ за декларација и ветеринарни прегледи и на животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји (32004R0282); Регулатива (ЕЗ) бр. 136/2004 на Комисијата од 22 јануари 2004 година за утврдување на постапки за ветеринарни прегледи на граничните ветеринарни инспекции на Заедницата на производи увезени од трети земји (32004R0136); Одлука на Комисијата од 18 декември 1999 година бр. 2000/25/EЗ за воспоставување на детални правила за примена член 9 од Директива на Советот Бр. 97/78/EЗ за транспорт до гранично инспекциско место на производи каде пратките се наменети евентуален увоз во Европската Заедница и за амандманирање на Одлука на Комисијата Бр. 93/14/EEЗ (32000D0025); Одлука на Комисијата 97/794/EЗ од 12 ноември 1997 година во која се утврдени одредени детални правила за примена на Директивата на Советот 91/496/EEЗ за ветеринарни прегледи на животни кои треба да се увезат од трети земји (31997D0794); Регулатива бр. 1/2005 на Советот од 22 декември 2004 година за заштита на животните при транспорт и сродни постапки и за изменување на Директивите 64/432/EEЗ и 93/11/EЗ и на Регулативата бр. 1255/97(EЗ)(32005R0001); Регулатива на Советот бр. 338/97 од 9 декември 1996 година за заштита на загрозени видови флора и фауна преку регулирање на нивната трговија (31997R0338); Директива бр. 91/496/EEЗ на Советот од 15 јули 1991 година за утврдување начела со кои се регулира организацијата на ветеринарните прегледи за животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји и дополнително на Директивата 89/662/EEЗ, 90/425/EEЗ и 90/675/EEЗ (31991L0496); Директива на Советот 97/78/EC од 18 декември 1997 година со која се утврдуваат принципите за организација на ветеринарните проверки на производите кои влегуваат во Заедницата од трети земји (31997L0078); Одлука на Комисијата 2004/292/EЗ од 30 март 2004 година за воведување на системот Traces и изменување на Одлуката 92/486/EEЗ (32004D292); Регулатива на Европскиот Парламент и на Советот бр. 2001/999/EЗ од 22 мај 2001 година за превенција, контрола и ерадикација на одредени трансмисивни спонгиозни енцефалопatii во Заедницата (32001R0999); Одлука на Комисијата бр. 2007/240 од 16 април 2007 година за формата на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на живи животни, семе, ембриони, јајце клетки и производи од животинско потекло во Заедницата во согласност со Одлуките 79/542/EEЗ, 92/260/EEЗ, 93/195/EEЗ, 93/196/EEЗ, 93/197/EEЗ, 95/328/EЗ, 96/333/EЗ, 96/540/EЗ, 200/572/EЗ, 2000/585/EЗ, 2000/666/EЗ, 2002/613/EЗ, 2003/56/EЗ, 2003/779/EЗ, 2003/804/EЗ, 2003/858/EЗ, 2003/863/EЗ, 2003/881/EЗ, 2004/407/EЗ, 2004/438/EЗ, 2004/595/EЗ, 2004/639/EЗ, 2006/168/EЗ (32007D240); Одлука на Комисијата 94/360/EЗ од 20 мај 1994 година за намалување на интензитетот на физичките проверки на пратките на одредени производи кои се внесуваат од трети земји, според Директивата 90/675/EEЗ на Советот (31994D0360); Регулатива на Комисијата бр. 318/2007/EЗ од 23 март 2007 година за утврдување на здравствени услови за увоз на одделни видови птици во Заедницата и услови за карантин за истите (32007R0318); Директива на Советот бр. 2004/68/EЗ од 26.04.2004 година со која се утврдуваат прописите за увоз и транзит низ Заедницата на одредени живи копитарии, измена на Директивите 90/426/EEЗ и 92/65/EEЗ и повлекување на Директивата 72/462/EEЗ (32004L0068);

Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 2010/206/ЕЕЗ од 12 март 2010 со која се изготвува листа на трети земји или делови од трети земји, и се пропишуваат барања за изготвување на сертификати за здравјето на животните и јавното здравство и ветеринарно здравствени сертификати, за увоз во Заедницата на одредени живи животни и свежо месо од истите (32010R0206); Одлука на Комисијата бр. 2004/211/ЕЗ од 6 јануари 2004, со која се пропишува листа на трети земји или делови од територијата на трети земји од кои е дозволен увоз на живи копитари и сперма, јајце клетки и ембриони од копитари во Заедницата, и измена на Одлуките 93/195/ЕЕЗ и 94/63/ЕЗ (32004D0211); Одлука на Комисијата бр. 92/260/ЕЕЗ од 10 април 1992 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за привремен увоз на регистрирани коњи (31992D0260); Одлука на Комисијата бр. 93/195/ЕЕЗ од 2 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за повторен увоз на регистрирани коњи за трки, натпревари и културни манифестации по извршен привремен извоз (31993D0195); Одлука на Комисијата бр. 93/196/ЕЕЗ од 5 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за увоз на коњи за колење (31993D0196); Одлука на Комисијата бр. 93/197/ЕЕЗ од 5 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за увоз на регистрирани коњи и коњи за одгледување и производство (31993D0197); Директива на Советот бр. 90/426/ЕЕЗ од 26 јуни 1990 за барања за здравствена состојба на животните во врска со увоз на копитари од трети земји (31990L0426); Директива на Советот 92/65/ЕЕЗ од 13 јули 1992 за пропишување на барања за здравствената состојба на животните кои ја регулираат трговијата и увозот на животни, сперма, јајце клетки и ембриони во Заедницата, кои не се предмет на барањата за здравјето на животните пропишани со посебни правила на Заедницата од Анекс А(Г) од Директивата 90/425/ЕЕЗ (31992L0065); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 119/2009 од 9 февруари 2009 со која се пропишува листа на трети земји или делови од трети земји, за увоз во или транзит низ Заедницата на месо од диви животни од фамилијата Лепориди, од одредени диви сувоземни цицачи и од фармски одгледани зајаци и барања за ветеринарно здравствена сертификација (32009R0119); Одлука на Комисијата Бр. 2007/777/ЕЗ од 29 Ноември 2007 со која се пропишуваат барања за здравјето на животните и за јавното здравство и се пропишуваат барања за изготвување на сертификати за увоз во Заедницата на одредени производи од месо или обработени желудници, мочни меури и црева за човечка употреба од трети земји и укинување на Одлуката 2005/432/ЕЗ (32007D0777); Одлука на Комисијата Бр. 2000/572/ЕЗ од 8 септември 2000 година, за утврдување на условите за здравјето на животните јавното здравство и ветеринарна сертификација за увоз на мелено месо и смеси од месо од трети земји и за укинување на Одлуката 97/29/ЕЗ (32000D0572); Одлука на Комисијата Бр. 2008/592/ЕЗ од 3 јули 2008 година, дополнување на Одлуката 2000/572/ЕЗ со која се утврдуваат барањата за здравјето на животните и за јавното здравство и ветеринарно здравствена сертификација за увоз на подготовки од месо во Заедницата од трети земји (32008D0592); Одлука на Комисијата Бр. 2004/438/ЕЗ од 29 април 2004 со која се утврдуваат барањата за здравјето на животните и за јавното здравство и ветеринарно здравствена сертификација за увоз во Заедницата на термички обработено млеко, производи од млеко и сирово млеко наменето за човечка употреба (32004D0438); Одлука на Комисијата Бр. 2006/766/ЕЗ од 6 ноември 2006 со која се изготвува листа на трети земји и територии од кои се врши увоз на бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати, морски гастроподи и производи од риба (32006D0766); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 1251/2008 од 12 декември 2008 со која се имплементира Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ во врска со условите и барањата за сертификација за ставање во продажба и увоз во Заедницата на аквакултура и производи од аквакултура и пропишување на листа на вектори преносители (32008R1251); Одлука на Комисијата Бр. 96/333/ЕЗ од 3 Мај 1996 со која се утврдува ветеринарно здравствена сертификација за живи бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи од трети земји кои не се опфатени со посебни одлуки (31996D0333); Одлука на Комисијата Бр. 1999/120/ЕЗ од 27 јануари 1999 со која се изготвува привремена листа на објекти во трети земји од кои Земјите Членки одобруваат увоз на црева, желудници и мочни меури наменети за човечка исхрана (31999D0120); Одлука на Комисијата Бр. 2003/779/ЕЗ од 31 октомври 2003 со која се пропишуваат барања за здравствената состојба на животните и ветеринарно здравствена сертификација за увоз на црева од животни од трети земји (32003D779); Директива на Советот Бр. 92/118/ЕЕЗ од 17 декември 1992 за утврдување на барањата за здравствената состојба на животните и јавното здравство кои ја регулираат трговијата и увозот на производи во Заедницата, кои не се предмет на споменатите барања утврдени со посебни правила на Заедницата од Анекс А (Г) од Директива 89/662/ЕЕЗ, и во однос на патогени од Директивата 90/425/ЕЕЗ (31992L0118); Одлука на Комисијата Бр. 2003/812/ЕЗ од 17 ноември 2003 со која се

утврдува листа на трети земји од кои Државите Членки одобруваат увоз на одредени производи за човечка исхрана кои се предмет на Директивата на Советот 92/118/ЕЕЗ (32003D0812); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 798/2008 од 8 август 2008 за утврдување на листа на трети земји, територии, области или комплекси од кои е дозволено увоз или транзит на живината и производи од живина низ Заедницата и барања изготвување на ветеринарно здравствени сертификати (32008R0798); Директива на Советот Бр. 90/539/ЕЕЗ од 15 октомври 1990 за барања за здравјето на животните со кои се регулира трговијата во Заедницата и увоз од трети земји на живина и јајца за ведење (31990L0539); Одлука на Комисијата Бр. 2008/698/ЕЗ од 8 август 2008 за привремен влез и увоз во Заедницата на регистрирани коњи од Јужна Африка (32008D0698); Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 605/2010/ЕУ од 2 јули 2010 година за утврдување на јавно здравствените и условите за ветеринарна сертификација за внес во Европската Унија на свежо млеко и производи од млеко за исхрана на луѓе (32010R0605); Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 810/2010/ЕУ од 19 септември 2010 година за амандмирање на Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 206/2010/ЕУ за утврдување листа на трети земји или делови од трети земји одобрени за внес во Европската Унија на одредени живи животни и свежо месо од истите како и услови за нивна ветеринарна сертификација (32010R0810); Регулатива на Комисијата бр. 925/2010/ЕУ од 15 октомври 2010 година за амандмирање на Одлуката бр. 2007/777/ЕЗ и Регулативата бр. 798/2008/ЕЗ во однос на транзит преку Унијата на месо од живина и производи од живинско месо со потекло од Русија (32010R0925); Одлука на Комисијата бр. 2010/266/ЕУ од 30 април 2010 година со која се амандмираат Одлуките 92/260/ЕЕК, 93/195/ЕЕК, 93/197/ЕЕК и 2004/211/ЕК во однос на увоз на регистрирани коњи од одредени делови од Кина и прифаќање на одредени деноминации на трети земји (32010D0266); Одлука на Комисијата бр. 2010/333/ЕУ од 14 јуни 2010 година за амандмирање на Одлуката 2004/211 во однос на внес на Бахраин и Бразил во листата на трети земји или нивни делови од кои е дозволен внес на живи еквиди и семе, јајце клетки и ембриони од еквиди (32010D0333); Одлука на Комисијата бр. 2010/463/ЕУ за амандмирање на Одлуките 92/260/ЕЕК, 93/195/ЕЕК, 93/197/ЕЕК и 2004/211/ЕК во однос на привремен внес, повторен-внес по привремен извоз и увоз на регистрирани коњи и увоз на семе од видот еквиди од одделни делови на Египет (32010D0463).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

369.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15 и 06/16), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје, на ден 18.1.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 17/13 од 08.05.2013 година, на на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје, се продолжува до 24.1.2016 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-17/13
18 јануари 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

370.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Скопје 1“, на ден 15.10.2015 година, го донесе следниот

ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 1“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 1“

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ “Скопје 1“ - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната; - 24-часовно физичко обезбедување на зоната; - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната; - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган.	5,00 МКД/м ² закупен простор
2.	Запис за влез/излез и паркинг тарифа за користење терминал при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од запосот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 1“.	450,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4.	Надоместоци за издавање на документи за влез и движење во ТИРЗ “Скопје 1“	
4.1	Идентификациона картичка за вработено лице кај корисник	350,00 МКД
4.2	Идентификациона привремена картичка за посетител	350,00 МКД
4.3	Идентификациона картичка за посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.4	Идентификациона картичка за возило на корисник	1.000,00 МКД
4.5	Идентификациона картичка за возило на вработено лице кај корисник	1.000,00 МКД
4.6	Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.7	Идентификациона картичка за возило за групен транспорт	1.000,00 МКД
5.	Почетна месечна Закупнина за 1м ² опремен деловен простор со површина до 25 м ²	2.000,00 МКД месечно
6.	Почетна месечна Закупнина за 1м ² неопремен деловен простор со површина над 25 м ²	1.000,00 МКД месечно
7.	Почетна месечна Закупнина за 1м ² деловен простор за вршење на угостителска дејност	400,00 МКД месечно
8.	Закупнина за 1м ² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
9.	Закупнина за 1м ² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
10.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м ²	6.000,00 МКД месечно
11.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м ²	8.500,00 МКД месечно
12.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м ²	12.500,00 МКД месечно
13.	Закупнина за поставување банкомат	6.000,00 МКД месечно
14.	Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетска, вововодна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура.	600,00 МКД/ м ² месечно

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновање на право на стварна службеност.

III

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

IV

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 1” од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 1” и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став 2 на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 1” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 1” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

V

Идентификационите картички од дел I точка 4 од овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за технолошко индустриската развојна зона поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет (5) работни дена.

VI

Државните органи, фондови, агенции, дирекции, јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната, се ослободуваат од плаќање закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој тарифник.

VII

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Скопје 1” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Скопје 1” („Службен весник на Република Македонија” бр. 32/15).

VIII

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр.02-1606/7
15 октомври 2015 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на Управен одбор
Дејан Николовски, с.р.

371.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,173/15,192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошки индустриски развојни зони, на 15.10.2015 година, го донесе следниот

ТАРИФНИК
ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ НА
КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА
РАЗВОЈНА ЗОНА

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Годишен паушал за вршење на дејност за вкупната површина под закуп	3,10 МКД/м²
2.	Поединечни услуги	
2.1	Барање Согласно за вршење дејност во ТИРЗ и склучување на договор за закуп и подзакуп меѓу Основачот и Корисникот	31.000,00 МКД
2.2	Барање за издавање Решение за отпочнување со работа на корисник	31.000,00 МКД
2.3	Жалба по Решение за престанок со работа на корисник	31.000,00 МКД
2.4	Барање за даночно ослободување	31.000,00 МКД
2.5	Обработка на податоци по број на изготвени Записи за влез и излез во и од ТИРЗ	450,00 МКД/запис

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

1. Наплатата на годишниот паушал од дел I точка 1 од овој тарифник се врши авансно за календарската година (1 јануари – 31 декември), а најдоцна до 1 февруари во тековната година на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

2. Наплатата на услугата од дел I потточка 2.1 од овој тарифник се врши авансно пред склучување на Договор за закуп на земјиште во технолошка индустриска развојна зона. Уплатата на средствата се врши на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

3. Пресметката и наплатата на услугата од дел I потточка 2.5 од овој тарифник се врши збирно за сите записи за влез и излез во и од ТИРЗ доставени од основачот на ТИРЗ за претходниот календарски месец, во рок од 15 дена од денот кога корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот.

4. Од наплатата на услугата од дел I потточка 2.5 од овој тарифник се ослободуваат Записите за влез/излез во и од ТИРЗ за Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон.

5. Од наплатата на услугата од дел I потточка 2.5 од овој тарифник домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност се ослободува од Записите за влез/излез во и од ТИРЗ согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

6. Овој тарифник се применува и за основач на зоната, кога тој се јавува и во својство на корисник во истата зона.

III

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на корисник на технолошка индустриска развојна зона („Службен весник на Република Македонија” бр. 61/11).

IV

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр.02-1606/10 Дирекција за ТИРЗ
15 октомври 2015 година Претседател на Управен одбор
Скопје Дејан Николовски, с.р.

372.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Скопје 2”, на 24.11.2015 година, го донесе следниот

ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 2” НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 2”

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ “Скопје 2” - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната; - 24-часовно физичко обезбедување на зоната; - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната; - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган.	5,00 МКД/м ² закупен простор
2.	Запис за влез/излез и паркинг тарифа за користење терминал при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од запосот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 2”.	450,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4.	Надоместоци за издавање на документи за влез и движење во ТИРЗ “Скопје 2”	
4.1	Идентификациона картичка за вработено лице кај корисник	350,00 МКД
4.2	Идентификациона привремена картичка за посетител	350,00 МКД
4.3	Идентификациона картичка за посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.4	Идентификациона картичка за возило на корисник	1.000,00 МКД
4.5	Идентификациона картичка за возило на вработено лице кај корисник	1.000,00 МКД
4.6	Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.7	Идентификациона картичка за возило за групен транспорт	1.000,00 МКД
5.	Закупнина за 1м ² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
6.	Закупнина за 1м ² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
7.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м ²	6.000,00 МКД месечно
8.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м ²	8.500,00 МКД месечно
9.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м ²	12.500,00 МКД месечно
10.	Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетска, вововодна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура	600,00 МКД/ м ² месечно

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновање на право на стварна службеност.

III

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот ја примил фактурата во архивата на корисникот.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

IV

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 2” од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 2” и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став 2 на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 2” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 2” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

V

Идентификационите картички од дел I точка 4 од овој тарифник, се со важност од две календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на работните и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка, во рок не подоцна од пет (5) работни дена.

VI

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Скопје 2” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Скопје 2” (“Службен весник на Република Македонија” бр. 35/12).

VII

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр.02-1807/5
24 ноември 2015 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на Управен одбор
Дејан Николовски, с.р.

373.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошко индустриската развојна зона „Скопје 1”, на 11.1.2016 година, ги донесе следните

П Р А В И Л А ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ 1”

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Скопје 1”, се одредуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ “Скопје 1” за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.

Член 2

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.

II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ЗОНАТА

Член 3

Корисниците на ТИРЗ “Скопје 1”, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на одобрената Планска документација за ТИРЗ “Скопје 1”, за градежната парцела за која имаат склучено Договор за долготраен закуп на градежното земјиште.

1. Оградување и користење инфраструктурни услуги

Член 4

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ “Скопје 1”.

Обележувањето и оградувањето на просторот за градење во рамките на градежната парцела, а согласно одобриениот Урбанистички проект за ТИРЗ “Скопје 1”, треба да биде направено пред почеток со градежни активности. Секоја внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобриениот добиено од основачот.

2. Во тек на градбата, корисникот на парцелата и/или неговиот изведувач не треба отпадните води (подземни води или води од процест на градба) директно да ги испушта во инфраструктурата на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, (во понатамошниот текст: ДТИРЗ), односно потребно е претходно истите да поминат низ таложници и објекти за слична намена, со што би се задржале честичките (песок, земја и слично) кои можат да предизвикаат заполнување на одводните цевководи.

3. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие поставување е обврска и на трошок на корисникот.

4. Пресметката на потрошениот гас од страна на корисниците се врши преку инсталирани мерни инструменти МРС која корисникот е должен сам да ја инсталира.

5. Искористената вода и потрошениот гас, корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.

6. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици, кои корисникот треба да ги изгради, согласно усвоена-та Планската документација за ТИРЗ "Скопје 1".

2. Одржување на инфраструктурата

Член 5

1. Корисникот на зоната е должен да му плаќа на закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на корисници донесен од страна на основачот, кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно член 33 од Законот за Технолошки индустриски развојни зони и на име и по основ на:

- одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини;
- одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната;
- 24-часовно физичко обезбедување на зоната;
- 24-часовна контрола при влез и излез во зоната;
- обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган и
- други услуги од заеднички интерес за нормално функционирање на зоната.

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од денот на добивање на Решението за работата од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно тековниот Тарифник на основачот за надоместоци за извршени услуги на корисниците на ТИРЗ "Скопје 1".

3. Градежни процедури

Член 6

1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие одобрение да ја отпочне изградбата и да му биде овозможен влез во зоната со најава на луѓе, возила и машини вклучени во изградбата.

Закупувачот-корисник ќе го користи просторот според овие правила донесени од основачот, според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура, обезбедувајќи при тоа сигурност и безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата.

Закупувачот-корисник ќе ги изгради сите потребни времени влезови во просторот на локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ "Скопје 1", ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со основачот.

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.

За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогностицирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивноста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.

3. Закупувачот-корисник или изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ја чуваат, одржуваат и заштитуваат целокупната постоечка надземна и подземна инфраструктура, односно сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, паркетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ "Скопје 1" (линиска инфраструктура, згради, настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност, и во случај на предизвикано оштетување веднаш да го поправат оштетеното. Последиците предизвикани од непочитувањето вклучително со произлезените оштетени побарувања од трето лице, ќе бидат на товар на закупувачот-корисник и/или изведувачот.

4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 на овој член, по потпишувањето на Договорот за закуп на просторот, закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се должни да депонираат кај основачот парични средства или банкарска гаранција за да одговори на сите можни оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците за нивно санирање. Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:

ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА:

Големина на парцела/износ:

- од 1м² до 2.500м² – 500.000,00 денари;
- од 2.501м² до 5.000м² - 800.000,00 денари;
- од 5.001м² до 10.000м² - 1.200.000,00 денари;
- од 10.001м² и 20.000м² – 1.500.000,00 денари;
- од 20.001м² и 50.000м² – 1.800.000,00 денари и
- од 50.001м² - 2.000.000,00 денари.

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА/РАСЧИСТУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА/ ПОСТАВУВАЊЕ НА ИНСТАЛАЦИИ СОПСТВЕНОСТ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС/ ЗАКУПУВАЧИ НА ПАРЦЕЛИ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

Големина на парцела/износ:

За сите големини 500.000,00 денари.

4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила се додека закуподавачот не добие соодветен документ за употреба на објектот од надлежниот орган.

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба да го одржуваат просторот во добра состојба во текот на целиот период на изведување на градежни работи согласно следниве правила:

а) Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад за времетраење на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно важечките законски прописи од областа на заштитата на животната средина;

б) Сите транспортни возила треба да се опремени со заштитна церада за време на превозот низ сообраќајниците во зоната, за да се избегне можното растурање на материјалот кој се превезува или отпадните материји. Во случај на растурен материјал од транспортните средства или изнесен кал од пневматиците на транспортните средства на сообраќајниците, закупувачот и неговиот изведувач должни се да ги исчистат сообраќајниците на начин кој нема да доведе до запушување на сливниците и атмосферската канализација воопшто;

в) Закупувачот и неговиот главен изведувач во тек на градбата се должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на соодветните депонии од Јавното претпријатие за комунална хигиена и/или од друга соодветна институција пред да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал;

г) Закупувачот и неговиот главен изведувач должни се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал со соодветни простории од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;

ѓ) Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се одговорни за цело времетраење на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата опрема што е потребна за изведување на работите;

е) На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ “Скопје 1” за време на градба.

4. Одводнување на локација

Член 7

Сите површински води од закупеното земјиште треба да се собираат на локацијата и соодветно да се насочат и испуштаат во атмосферската канализација или соодветните одводни објекти. Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е обврзан да изгради/постави собирачна шахта со таложник за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација. Оваа собирачна шахта корисникот мора да ја постави во рамките на неговата парцела.

Испуштената (прочистена) вода во канализациониот систем на ТИРЗ “Скопје 1” треба да е со соодветен квалитет согласно Законот за водите и прописите донесени врз основа на него, како и одобрената Планска документација за ТИРЗ “Скопје 1”.

III. ДЕЈНОСТИ

1. Дејности кои можат да се вршат во зоната

Член 8

1. Во зоната се вршат производствени и услужни дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.

Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:

- а) Потеклото и квалитетот на сировините, полупродуктите и готовите производи да можат да се утврдат и контролираат;

- б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, животната средина и здравјето на луѓето во зоната;

- в) Корисникот на зоната да ги осигура основните средства и вработените од ризици кои произлегуваат од работењето.

2. Во ТИРЗ “Скопје 1” корисникот може да врши и

- а) Складирање на стоки за свои потреби;

- б) Промет на стоки и услуги за другите корисници во зоната.

2. Дејности кои не смеат да се вршат во зоната

Член 9

Во Технолошко индустриска развојна зона “Скопје 1” не смеат да се врши активности поврзани со:

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со истечен рок или инфицирани, отпадни материји кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и животинска употреба;

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати издадени од Министерството за здравство;

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански експлозиви;

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;

6. Производство и услуги кои не се во согласност со законите на Република Македонија и на меѓународните договори ратификувани во Република Македонија кои се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и

7. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА

Член 10

1. Влегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона “Скопје 1” е дозволено само со легитимација издадена од основачот (идентификациона картичка).

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона “Скопје 1”, се издаваат легитимации (идентификациони картички) кои можат да бидат за:

- вработени лица кај корисник во зоната;

- надворешни лица и

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона.

3. Сите видови на легитимации (идентификациони картички) ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона.

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за ист товар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот односно излезот утврден во согласност со Царинскиот орган.

5. За се што со овие правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона "Скопје 1" ќе се применуваат одредбите од Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на Технолошко индустриските развојни зони ("Службен весник на Република Македонија" бр.200/14 и 40/15) и Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од задолжителната евиденција и пропишаниот образец од записот на задолжителната евиденција во Технолошко индустриските развојни зони ("Службен весник на Република Македонија" бр.112/07 и 3/15).

VI. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА

Член 11

1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производство, употреба, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила.

2. За се што се однесува со заштитата на животната средина и природата, а што не е предвидено со овие правила ќе се применуваат одредбите од прописите од областа на животна средина.

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овие правила престануваат да важат Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона "Скопје 1" ("Службен весник на Република Македонија" бр.42/12.).

Член 13

Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објават по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр.01-75/1
11 јануари 2016 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на Управен одбор
Дејан Николовски, с.р.

374.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони ("Службен весник на Република Македонија" бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошко индустриската развојна зона „Скопје 2, на 11.1.2016 година, ги донесе следните

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ 2”

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона "Скопје 2", се одредуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ "Скопје 2" за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.

Член 2

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.

II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ЗОНАТА

Член 3

Корисниците на ТИРЗ "Скопје 2", објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на одобрената Планска документација за ТИРЗ "Скопје 2", за градежната парцела за која имаат склучено Договор за долготраен закуп на градежното земјиште.

1. Оградување и користење инфраструктурни услуги

Член 4

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ "Скопје 2".

Обележувањето и оградувањето на просторот за градење во рамките на градежната парцела, а согласно одобриениот Урбанистички проект за ТИРЗ "Скопје 2", треба да биде направено пред почеток со градежни активности. Секоја внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобриението добиено од основачот.

2. Во тек на градбата, корисникот на парцелата и/или неговиот изведувач не треба отпадните води (подземни води или води од процес на градба) директно да ги испушта во инфраструктурата на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, (во понатамошниот текст: ДТИРЗ), односно потребно е претходно истите да поминат низ таложници и објекти за слична намена, со што би се задржале честичките (песок, земја и слично) кои можат да предизвикаат заполнување на одводните цевководи.

3. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие поставување е обврска и на трошок на корисникот.

4. Пресметката на потрошениот гас од страна на корисниците се врши преку инсталирани мерни инструменти МРС која корисникот е должен сам да ја инсталира.

5. Искористената вода и потрошениот гас, корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.

6. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици, кои корисникот треба да ги изгради, согласно усвоената Планската документација за ТИРЗ "Скопје 2".

2. Одржување на инфраструктурата

Член 5

1. Корисникот на зоната е должен да му плаќа на закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на корисници донесен од страна на основачот, кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно член 33 од Законот за Технолошки индустриски развојни зони и на име и по основ на:

- одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини;
- одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната;
- 24-часовно физичко обезбедување на зоната;
- 24-часовна контрола при влез и излез во зоната;
- обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган и
- други услуги од заеднички интерес за нормално функционирање на зоната.

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од денот на добивање на Решението за работата од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно тековниот Тарифник на основачот за надоместоци за извршени услуги на корисниците на ТИРЗ “Скопје 2”.

3. Градежни процедури

Член 6

1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие одобрение да ја отпочне изградбата и да му биде овозможен влез во зоната со најава на луѓе, возила и машини вклучени во изградбата.

Закупувачот-корисник ќе го користи просторот според овие правила донесени од основачот, според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура, обезбедувајќи при тоа сигурност и безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата.

Закупувачот-корисник ќе ги изгради сите потребни временни влезови во просторот на локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ “Скопје 2”, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со основачот.

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.

За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогностицирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивноста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.

3. Закупувачот-корисник или изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ја чуваат, одржуваат и заштитуваат целокупната постоечка надземна и подземна инфраструктура, односно сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, паркетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ “Скопје 2” (линиска инфраструктура, згради, настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност, и во случај на предизвикано оштетување веднаш да го поправаат оштетеното. Последиците предизвикани од непочитувањето вклучително со произлезените оштетени побарувања од трето лице, ќе бидат на товар на закупувачот-корисник и/или изведувачот.

4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 на овој член, по потпишувањето на Договорот за закуп на просторот, закупувачот или из-

ведувачот ангажиран од страна на закупувачот се должни да депонираат кај основачот парични средства или банкарска гаранција за да одговори на сите можни оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците за нивно санирање. Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:

ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА:

Големина на парцела/износ:

- од 1м2 до 2.500м2 – 500.000,00 денари;
- од 2.501м2 до 5.000м2 - 800.000,00 денари;
- од 5.001м2 до 10.000м2 - 1.200.000,00 денари;
- од 10.001м2 и 20.000м2 – 1.500.000,00 денари;
- од 20.001м2 и 50.000м2 – 1.800.000,00 денари и
- од 50.001м2 - 2.000.000,00 денари.

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА/РАСЧИСТУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА/ ПОСТАВУВАЊЕ НА ИНСТАЛАЦИИ СОПСТВЕНОСТ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС/ ЗАКУПУВАЧИ НА ПАРЦЕЛИ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

Големина на парцела/износ:

За сите големина 500.000,00 денари.

4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила се додека закуподавачот не добие соодветен документ за употреба на објектот од надлежниот орган.

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба да го одржуваат просторот во добра состојба во текот на целиот период на изведување на градежни работи согласно следниве правила:

а) Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад за времетрање на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно важечките законски прописи од областа на заштитата на животната средина;

б) Сите транспортни возила треба да се опремени со заштитна церада за време на превозот низ сообраќајниците во зоната, за да се избегне можното растурање на материјалот кој се превезува или отпадните материји. Во случај на растурен материјал од транспортните средства или изнесен кал од пневматиците на транспортните средства на сообраќајниците, закупувачот и неговиот изведувач должни се да ги исчистат сообраќајниците на начин кој нема да доведе до запущување на сливниците и атмосферската канализација воопшто;

в) Закупувачот и неговиот главен изведувач во тек на градбата се должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на соодветните депонии од Јавното претпријатие за комунална хигиена и/или од друга соодветна институција пред да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал;

г) Закупувачот и неговиот главен изведувач должни се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал со соодветни простории од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;

ѓ) Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на закупувачот се одговорни за цело времетрање на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата опрема што е потребна за изведување на работите;

е) На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ “Скопје 2” за време на градба.

4. Одводнување на локација

Член 7

Сите површински води од закупеното земјиште треба да се собираат на локацијата и соодветно да се насочат и испуштаат во атмосферската канализација или соодветните одводни објекти. Во никој случај површински-

те води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта со таложник за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација. Оваа собирна шахта корисникот мора да ја постави во рамките на неговата парцела.

Испуштената (прочистена) вода во канализационот систем на ТИРЗ "Скопје 2" треба да е со соодветен квалитет согласно Законот за водите и прописите донесени врз основа на него, како и одобрената Планска документација за ТИРЗ "Скопје 2".

III. ДЕЈНОСТИ

1. Дејности кои можат да се вршат во зоната

Член 8

1. Во зоната се вршат производствени и услужни дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.

Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:

а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат и контролираат;

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, животната средина и здравјето на луѓето во зоната;

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните средства и вработените од ризици кои произлегуваат од работењето.

2. Во ТИРЗ "Скопје 2" корисникот може да врши и

а) Складирање на стоки за свои потреби;

б) Промет на стоки и услуги за другите корисници во зоната.

2. Дејности кои не смеат да се вршат во зоната

Член 9

Во Технолошко индустриска развојна зона „Скопје 2“ не смее да се врши активност поврзана со:

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со истечен рок или инфилтрирани, отпадни материји кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и животинска употреба;

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати издадени од Министерството за здравство;

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански експлозив;

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;

6. Производство и услуги кои не се во согласност со законите на Република Македонија и на меѓународните договори ратификувани во Република Македонија кои се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и

7. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотребата на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА

Член 10

1. Влегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриска развојна зона "Скопје 2" е дозволено само со легитимација издадена од основачот (идентификациона картичка).

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриска развојна зона "Скопје 2", се издаваат легитимации (идентификациони картички) кои можат да бидат за:

- вработени лица кај корисник во зоната;

- надворешни лица и

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на Технолошко индустриска развојна зона.

3. Сите видови на легитимации (идентификациони картички) ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриска развојна зона.

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за ист товар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриска развојна зона го користат односно излезот утврден во согласност со Царинскиот орган.

5. За се што со овие правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриска развојна зона "Скопје 2" ќе се применуваат одредбите од Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на Технолошко индустриските развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 200/14 и 40/15) и Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од задолжителната евиденција и пропишаниот образец од записот на задолжителната евиденција во Технолошко индустриските развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/07 и 3/15).

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА

Член 11

1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материји во производство, употреба, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила.

2. За се што се однесува со заштитата на животната средина и природата, а што не е предвидено со овие правила ќе се применуваат одредбите од прописите од областа на животна средина.

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овие правила престануваат да важат Правилата за условите за користење на Технолошко индустриска развојна зона „Скопје 2“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/12.)

Член 13

Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објават по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 01-76/1
11 јануари 2016 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Претседател на Управен одбор
Дејан Николовски, с.р.

МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА МАРнет

375.

Врз основа на член 10 став 1 алинеја 13 од Законот за основање на Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет („Службен весник на РМ“ број 124/10), Управниот одбор на МАРнет на седницата одржана на ден 27.11.2015 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА АРБИТРАЖНА ПОСТАПКА ПРИ МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА МАРнет

Член 1

Со оваа одлука се укинува Правилникот за арбитражна постапка при Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет („Службен весник на РМ“ бр. 6/2014).

Член 2

Страните се упатуваат настанатите спорови во врска со регистрација на домен да ги решаваат пред надлежен суд.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила со денот на објавување во „Службен весник на РМ“.

Бр. 859/2-04
30 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
проф. д-р **Пеце Митревски**, с.р.

376.

Врз основа на член 10 став 1 алинеја 8 и 9 Законот за основање на Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет („Службен весник на РМ“ број 124/10), Управниот одбор на МАРнет на седницата одржана на ден 27.11.2015 година донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И УПРАВУВАЊЕТО СО ВРВНИОТ МАКЕДОНСКИ .МК ДОМЕН И ВРВНИОТ МАКЕДОНСКИ .МКД ДОМЕН

Член 1

Во членот 15 став 1 алинеја 5 се брише.

Член 2

Во членот 18 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:
„Доколку регистрар престане да постои, МАРнет станува регистрар за домените од регистратот кој престанал да постои. При првата операција со таков домен регистрантот ќе треба да одбере нов регистрар од листата на регистрари.“.

Член 3

Членот 37 се менува и гласи:
„Страните се упатуваат настанатите спорови во врска со регистрација на домен да ги решаваат пред надлежен суд.“

Член 4

Членот 38 се брише.

Бр. 859/1-04
30 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
проф. д-р **Пеце Митревски**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија


www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016010